

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК на Општина Маврово и Ростуше	Датум: 31.12.2021. Број: 14 Година: XXVI	Тел за контакт: 042/478-815
Излегува по потреба Рок за рекламации: 15 дена		Email: mavovorostuse@yahoo.com



Ростуше, 31.12.2021 година.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 - стр 273.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска документација УПС за село. Маврово.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска документација УПС за село. Маврово. КП бр.1979 КО Маврово) со број: 08-448/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/1
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

207.

Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.“ бр 199/14,44/15,193/15,31/16,163/16,64/18,168/18), член 34 точка 6 од Статутот на Општината Маврово и Ростуша („Сл. гласник“ бр: 03/15) а во врска со член 2,став 1,алинеа 5 од Правилникот за стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанитичко планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината Маврово и Ростуше на четвртата седница одржана на 27.12.2021 донесе:

ОДЛУКА

за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Маврово

Член 1

Со оваа одлука се пристапува кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска документација –УПС за с.Маврово, по иницијатива на Општината Маврово и Ростуше.

Измената се прави со цел вклопување на објект во постојната урбанистичко планска документација-УПС за с.Маврово, заради утврдување на правен статус на истиот, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на Р.М.“бр..23/11, 54/11, 56/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и 174/2021)).

Член 2

Одлуката се донесува заради **менување на просторот во Урбанитичко планска документација-УПС за с.Маврово**, каде што според сегашната намена на просторот предвидена е зона-Трафостаница-Е-13, а со одлуката се врши пренамена на просторот во зона **Други објекти од инфраструктурата Е-24 (објект за Агрегат)**.

Локацијата на објектот е на КП бр.1979, м.в. село, КО Маврово, Маврово и Ростуше, запишан во Имотен лист бр.1025.

Член 3

Со оваа одлука се врши пренамена на дел од земјиште на КП бр.1979, КО Маврово во идна Урбанистичко Планска документација-УПС за с. Маврово.

Член 4

Одлуката произведува правно дејство со денот на донесувањето од страна на Советот, а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Маврово и Ростуше.

Бр. 08-448/3
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за можно вклопување на градба согласност Законските регулативи , позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за прогласување на Одлуката за можно вклопување на градба согласност Законските регулативи , позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС. Со број: 08-448/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/2
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

208.

Врз основа на член 22, ст.(1), т.1 од Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02 год.), член 12, ст.1, ал.7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти(Сл. весник на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190,17), и член 2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (Сл. Весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15, 52/16год.), Советот на Општина Маврово и Ростуше на четвртата седница одржана на: 27.12.2021 год. донесе:

ОДЛУКА

За можно вклопување на градба согласно Законските регулативи, позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС.

Член 1

Со ова Одлука се врши усогласување на бесправниот објект кој што е изграден на земјиште за кое нема важечка урбанистичка планска документација.

Член 2

Од Увид на лице место утврдена е следната состојба на бесправниот објект. Помошен објект.

Број на зграда 5, намена на зграда А5-4, влез 1, кат пр, стан 1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина на посебен дел од зграда 25 м2.

-Локација на објектот е на КП бр. 84/2 КО Ниќифорово и КП бр.833/1 КО Ниќифорово со површина од 25 м2, запишан во Имотен лист бр. бр.456 и Имотен лист бр.446.

Член 3

-Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”

Бр. 08- 448/4
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за Усвојување на Програмата за финансирање на активности од областа на култура и спорт за 2022 година.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Усвојување на Програмата за финансирање на активности од областа на култура и спорт за 2022 година со број 08-448/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/3
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

209.

Врз основа на Член 22, точка 5 и 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на Република Македонија” Бр. 5/2002), Член 15, точка 5 и 6 и Член 25, , став 1, точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”). Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден: 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата За прогласување на Одлуката за финансирање на активности од областа на култура и спорт за 2022 година.

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои Програмата За прогласување на Одлуката за финансирање на активности од областа на култура и спорт за 2022 година.

Член 2

Финансиските средства за спроведување на Програмата ќе бидат предвидени во буџетот за 2022 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08 - 448 /5
27.12..2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р



ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
с.Ростуше, 1254 Ростуше, Р.Северна Македонија

До: Совет на Општина Маврово и Ростуше

Предлагач: Повереник на Општина Маврово и Ростуше
Г-дин.Медат Куртовски

Изготвувач: Одделение за нормативно-правни
работи и јавни дејности

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И СПОРТОТ
ЗА 2022 ГОДИНА.

с.Ростуше
Ноември, 2021 година

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Основна цел на оваа Програма е спроведување на надлежностите на локалната самоуправа во областа на културата утврдени со Законот за локална самоуправа, Законот за култура и други сродни закони и подзаконски акти, како и поединечни одлуки од Советот на општината;
2. Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Долнореканскиот, Горнореканскиот, Мавровскиот и Мијачкиот регион;
3. Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Маврово и Ростуше;
4. Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата,
5. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во општината;
6. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

II. АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ

7. Со цел успешно спроведување и реализација на оваа Програма предвидени се следните активности по области:

1. КУЛТУРА

Ред. Бр.	Опис на настанот	Планиран период на реализација	Износ на средства
1.1	Организација и финансирање на прослава по повод “4-ти Мај – Денот на Општина Маврово и Ростуше“	Мај, 2022 год.	90.000,00 ден.
1.2	Организација и одржување на културно-уметнички настан “Избор на најдобра Мавровско-Реканска пита“	Јули, 2022 год.	100.000,00 ден.
1.3	Финансиско учество во реализација на традиционален културно-уметнички настан “Галичка свадба 2022“	Јули, 2022 год.	60.000,00 ден.
1.4	Финансиско учество во реализација на традиционален културно-уметнички настан	Август, 2022 год.	20.000,00 ден.

	“Прослава на 2-ри август -Илинден“ во с.Битуше		
1.5	Финансиско учество во реализација на традиционален настан “Денот на Скудриње“	Август, 2022 год.,	60.000,00 ден.
1.6	Трансфер на финансиски средства до Здруженија на граѓани за реализација на разни културно-уметнички настани	Тековно	120.000,00 ден.
1.7	Финанска помош при реконструкција на верски објекти (5 објекти x 30.000,00 ден.)	Тековно	150.000,00 ден.
	ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРМАТА	/	600.000,00 ден.

1. СПОРТ

Ред. Бр.	Опис на настанот	Планиран период на реализација	Износ на средства
2.1	Трансфер до спортски клубови	Тековно	
2.2	Одржување и реконструкција на спортски терени	Тековно	
	ВКУПНО СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРМАТА	/	

III. НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Средствата од областа Култура, точката 1 ќе се реализираат преку соодветните организациони единици во локалната самоуправа (Одделението за општи работи), а во согласност со позитивните законски прописи, особено почитувајќи ги правилата за финансиско и сметководствено работење и Законот за јавните набавки. Настанот ќе биде технички спроведен од страна на вработените во одделението по план и динамика однапред определени.

Средствата од областа Култура, точките 2 и 6 од табелата од претходната точка ќе се распределуваат преку јавен оглас објавен од страна на локалната самоуправа на кој може да учествуваат здруженија на граѓани со регистрирано седиште во Општина Маврово и Ростуше, а за изборот ќе одлучува Комисијата за општествени дејности при Советот на општината.

Здруженијата на граѓани кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма потребно е после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен извештај до Советот на општината.

Средствата од областа на Културата, точките 3, 4 и 5 ќе бидат со соодветен акт на Советот доделени до лицата овластени за спроведување на настаните, односно до здруженијата кои имаат право од индустриска сопственост да го организираат културниот

Средствата од областа на спортот ќе се доделат врз основа на објавен јавен повик за доделување на финансиски средства на спортски клубови на кои право на учество ќе имаат спортските клубови со седиште и делување на територијата на општината.

Спортските клубови кои ќе добијат средства по однос на оваа Програма потребно е после реализацијата на истите да достават Финансиски и Наративен извештај до Советот на општината.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Одделението за нормативно-правни работи и јавни дејности ја изготвува оваа Програма и го следи нејзиното спроведување.

Комисијата за култура на Советот на Општина Маврово и Ростуше дава иницијативи и мислења во врска со оваа Програма.

Пристигнатите барање после јавен оглас и барањата од невладините организации за финансирање на проекти ги разгледува комисијата за култура и дава предлог за финансирање.

По редлог на комисија градоначални

кот донесува решение за финансирање на наведениот порект – програма, а тие да се во склоп на ова програма

За утврдената годишна програма и за финансиските средства за нејзина реализација, Општина Маврово и Ростуше и носителите на проектите - корисници на средства од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2020 година склучуваат договори.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за Усвојување на Програмата За Поставување на Урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на Територијата на Општина Маврово за 2022 година со број 08-448/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/4
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

210.

Врз основа на Член 22, точка 5 и 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на Република Македонија” Бр. 5/2002), Член 15, точка 5 и 6 и Член 25, , став 1, точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата За Поставување на Урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на Територијата на Општина Маврово и за 2022 година.

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои Програмата За Поставување на Урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на Територијата на Општина Маврово и за 2022 година.

Член 2

Финансиските средства за спроведување на Програмата ќе бидат предвидени во буџетот за 2022 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-448/6
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто

ПРОГРАМА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2022 ГОДИНА.

ВОВЕД

Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон за градење („Сл.весник на РМ” бр. 130/09, 124/10, 18/11,130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018)Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ” бр. 32/2020), Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ” бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016), Закон за комуналните дејности („Сл.весник на РМ” бр.95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015, 31/2016 и 64/2018), Закон за комуналните такси („Сл.весник на РМ” бр.61/04, 64/05, 92/07,123/2012, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Правилникот за формата и содржината на одобрието за поставување на времен објект и урбана опрема, начинот на неговото издавање и упатство за начинот на изготвување на годишна програма за поставување на времени објекти и микролокациски услови, како и формата и содржината на одобрието за поставување на времени објекти и одобрието за поставување на урбана опрема („Сл.весник на РМ” бр.36/10), донесено од Министерството за транспорт и врски, изработена е Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша.

Согласно Законот за градење, потребата за поставување на урбаната опрема ја утврдува Советот на општина Маврово и Ростуша.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 281.

Врз основа на член 36од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 80, став (1)од Законот за градење, а на барање на ЈУНП „Маврово“, Советот на Општина Маврово и Ростуша, донесе Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.

Оваа Програма важи за 2022 година и со истата е опфатена урбаната опрема која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 1 точка 4 од Законот за градење во смисла на овој закон урбаната опрема претставува: „опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на општините, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци“

Со Одлука на Советот на општина Маврово и Ростуше - како потреба за решавање на потребите на Општина Маврово и Ростуше за поставување на потребни содржини во рамките на Општина Маврово и Ростуше а со цел подобрување на содржините кои ги нуди Општина Маврово и Ростуше и збогатување на истите се донесуваа оваа Програма за поставување на урбана опрема.

Доколку се укаже потреба за други видови урбана опрема во 2022 год. – истите ќе бидат опфатени со измена и дополна на оваа Програма.

1. Цел на Програмата

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Маврово и Ростуша;
- Дефинирање на локации за поставување на урбана опрема;
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина;
- збогатување на туристичката понуда на општината Маврово и Ростуше

2. Видови на урбана опрема

Според Законот за градење урбаната опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.

Со оваа програма се дефинираат локации за поставување на урбана опрема :

1. Поставување на маси и столици на тераси, поставени од страна на сопствениците на угостителски локали.

Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон. Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваатстварни права врз градежното земјиште.

3. Критериуми за определување на видот на урбана опрема

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат следните критериуми:

- Функционални критериуми како што се намена, времетраење и површина наменета за вршење на дејноста,
- Материјално експлоатациони критериуми ги одредуваат економските аспекти категорија време и објекти.

Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша т.е. за потребите на Општина Маврово и Ростуше треба да ги задоволува основните барања за градбата, согласно Законот за градење

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди непречен пристап до истата.

Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана, беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена на современи материјали, чисти, исправни и естетски прифатливи.

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не се дозволуваат.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или отежнува користењето настанбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризма.

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а поставување и отстранување треба да се одвива на брзи лесен начин и без оштетување на подлогата.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со колички.

Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2 м, а за поставување на монтажено - демонтираемо или типски објект од лесна конструкција истата треба да изнесува минимум 4,5 м.

При поставувањето на урбаната опрема мора да се запазат следните стандарди: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (закошничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).

Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа Програма и условите од други прописи.

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0 м од пресечната точка на двете регулациони линии.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 283.

Доколку пешачката површина е поголема од 5,0 м во радиусот на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален или рекламен објект).

При поставување на временни објекти и урбана опрема на објекти или земјиште во сопственост, минималната слободна површина изнесува 2,0 м.

4. Дејности кои можат да се вршат

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 1 точка 4 од Закон за градење .

Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

5. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Закон за градење, урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.

Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува советот на општината Маврово и Ростуша. Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша.

Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл. весник на РМ бр. 36/10), Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Маврово и Ростуша, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша.

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање до Општина Маврово и Ростуша.

Постапката по барањето ја спроведува надлежното Одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животна средина во Општина Маврово и Ростуша.

Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено барање(формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација .

За поставување на било што од горенаведената урбана опрема до општина Маврово и Ростуше потребно е да се достават следните акти:

- Барање за одобрение за поставување на урбана опрема,
- Извод од Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Маврово и Ростуша
- Основен ревидиран проект

6. Извори на финансирање на програмата

Програмата за поставување на урбана опрема предвидена со оваа Програма на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша ќе се финансира од буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2022 год.

7. Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбана опрема

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 284.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.

8. Динамика на реализација на програмата

Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од создадените правни и технички услови.

9. Вршење надзор

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење .

10. Преодни и завршни одредби

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша во соработка со Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животната средина во Општината.

Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Маврово и Ростуша за 2022 година спаѓа и графички дел, кој претставува скици на локалитетите каде се означени местата каде ќе биде поставена урбаната опрема и истите се прилог на оваа програма.

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.

Број _____ ПРЕТСЕДАТЕЛ
_____ годинана Советот на Маврово и Ростуша

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Предлог – Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2022 година со број: 08-448/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09 - 452 /5
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за Усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2022 година со број: 08-448/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/ 6
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

211.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 Од Законот за локална самоуправа /"Службен весник на РМ" 5/2002/, а во согласност со член 31 од Закон за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009; 95/2010; 180/2011; 171/2012; 192/2015 и 167/2016) и член 22, став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, како и врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше/ Сл.Гласник 06/2008 со пречистен текст и член 149, став 2 , од Деловникот за работа на Советот.

Советот на Општина Маврово и Ростуше на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година, донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше
за 2022 година
Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои Буџетот за 2022 година проектиран на следниот начин:

Вкупно приходи177.554.763 денари

- Dano~ni prihodi39.310.000 денари
- Nedano~ni prihodi1.517.000 денари
- Kapitalni prihodi1.500.000 денари
- Prihodi od dotacii98.132.000 денари
- Prihodi od transferi ...32.225.263 денари
- Prihodi od donacii4.871.500 денари

Вкупно расходи203.654.763 денари

- Од утврдени намени.....202.654.763 денари
- Расходи од резерви..... 1.000.000 денари

Вкупни дефицит.....-26.100.000 денари

Финансирање..... 26.100.000 денари

Прилив 28.000.000 денари

- Домашно задолжување.....0 денари
- Странски заеми.....0 денари
- Депозит.....28.000.000 денари

Одлив 1.900.000 денари

- Отплата на главница.....1.900.000 денари

1. Расходи распоредени во следните подпрограми:

Совет на општина; изборни активности и референдуми градоначалник; општинска администрација; урбанистичко планирање; поттикнување развој на туризмот; капитални трошоци на општината; јавно осветлување; јавна чистота; одржување и заштита на локални патишта; изградба и реконструкција на локални патишта; изградба на простор за паркирање; изградба на систем за водоснабдување; изградба на системи за одведување на отпадни води; изградба на депонии за отпад; културни манифестации и творештво; спорт и рекреација; средно образование; основно образование; капитални расходи за основно образование; заштита на животната средина; противпожарна заштита; родова еднаквост; паркови и зеленило (капитални расходи); противпожарна заштита.

Член 2

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделни програми и подпрограми ќе ги извршува градоначалникот на општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Совет на Општина Маврово и Ростуше

Бр.08-448/8
27.12.2021год

Претседател
ТЕУТА МИРТО с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2022 година со број: 08-448/9 што Совет на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09- 452 / 7
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

212.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15, 209/2018 и 244/2019) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше (“Службен гласник на Општината Маврово и Ростуше бр.03/2006, 06/2008 и 13/2010), Советот на Општината Маврово и Ростуше на 49-тата седница одржана на 27.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2022 година

Член 1

Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2022 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнина и камата на долг.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 288.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи.

- коефициент за утврдување на плата на избраното и именувано лице – Градоначалник се определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за платата на избрани и именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00 денари.

- за вработените кои имаат статус на административни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници која ја донесува Советот.

- за вработени кои немаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто плата изнесува 50,50 денари.

Член 10

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка - дотации (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 289.

обрасци: ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот буџет истите се должни да достават писмено известување за обезбедени финансиски средства од страна на градоначалникот и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финасираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Маврово и Ростуше им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Маврово и Ростуше се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет на Општината Маврово и Ростуше за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

На членовите на Советот на Општината Маврово и Ростуше им се исплатуваат надоместоците за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на административните службеници вработени во општинската администрација.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 290.

Член 13

Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60% од просечна исплатена месечна нето плата по вработен.

Исплатата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од Програмата – Општинска администрација – ЕО расходно konto 404110 – Надомест за годишен одмор на основа донесено Решение од Градоначалникот.

Член 14

Надоместокот на дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевања изнесува 500 денари.

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата,

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен од Програма – Градоначалник – ДО – расходно konto 464990 – Други надоместоци.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 291.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0- Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи).

Член 16

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање.

Член 17

Како мерка за стимулација на наталитетот на локалното население и заштитата на децата, општината исплаќа еднократен надомест за секое новороденче родено во текот на 2022 година на подрачјето на општината во нето износ од 5,000.00 денари.

Надоместокот се исплаќа врз основа на член 6, став 3 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“, бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018 I 198/2018).

Средствата за оваа намена се планира да се исплаќаат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2022 година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња.

Условите, критериумите и начинот на остварување на правото од став 1 на овој член со Правилник го определува Советот на општината.

Член 18

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 19

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (тековна буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 10.000 денари.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 292.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 20

За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2022 година одлучува Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа:

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Маврово и Ростуше .

Член 21

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 22

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизација.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 24

Буџетот на Општината Маврово и Ростуше се извршува од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Член 25

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Маврово и Ростуше”, а ќе се применува од 01 Јануари 2022 година.

Бр.08-448/9
27.12.2021 година

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 293.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 2022 година.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 2022 година, број: 08-448/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 год.

09-452/8
28.12.2021

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

213.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 11/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20), Советот на општина Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 27.12.2021 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 2022 година.

Член 1

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2022 година изнесува 81,60 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2022 година.

Бр. 08-448/10
27.12.2021 година

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2022 година. со број 08-448/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/9
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

214.

Врз основа на Член 22, точка 5 и 6 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на Република Македонија” Бр. 5/2002), Член 15, точка 5 и 6 и Член 25, , став 1, точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст “Сл.Гласник бр. 03/2015 година”). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2022 година.

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за изработка на урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2022 година.

Член 2

Финансиските средства за спроведување на Програмата ќе бидат предвидени во буџетот за 2022 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-448/11
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМакедонија бр 32/20), член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 05/02) и член _____ од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Сл. Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр: _____, Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 27.12.2021 год, донесе:

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2022 ГОД

I. Со оваа програма се планираат активности за изработка на урбанистички планови за општина Маврово и Ростуше за 2022 год, како и нивни измени и дополнувања врз основа на анализата на постојните планови, анализата на реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна неусогласеност со новонастанатите општествени промени и новите законски прописи за урбанистичко планирање, а по иницијатива на Централната власт, локалната самоуправа и заинтересирани правни и физички лица.

II. Плановите од ПРОГРАМАТА ќе бидат финансирани од Буџетот на РМ Македонија, од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше, од заинтересирани правни и физички лица и од други донатори.

III. Урбанистички планови кои се во фаза на изработка (донесување).

1. Градби од посебен интерес:

- УПД за градби од посебен интерес за Телекомуникациски столб Скудриње на дел од КП 1718, КО Скудриње.

2. Плански програми:

- ДУПД (државна урбанистичка планска документација) за изградба на објекти со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура-Бензинска пумпна станица со придружни услужни објекти на Државен (магистрален) пат А2-КО Ново село 2-Општина Маврово и Ростуше.

3. АУП-и.

- Во постапка на донесување се АУП-и, поднесени од правни и физички лица.

4. Проект за инфраструктура.

- УПД (урбанистичка планска документација), Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект-Фекална канализација за н.м. Ростуше, КО Ростуше, Општина Маврово и Ростуше.
- Проект за инфраструктура за делница - Бунец-Леуново-Никифорово, дел 1 Бунец-Леуново.
- Проект за инфраструктура за делница Бунец-Леуново-Никифорово, дел 2, Леуново-Никифорово.
- Проект за инфраструктура-Реконструкција на 10KW-DV, Делница с.Скудриње.
- Проект за инфраструктура за: Инвестиционо техничка документација „Проект за воведување на нова МКТ станица во с.Велебрдо Општина Маврово и Ростуше, Поврзување на оптички кабел и реконфигурација на постојна бакарна пристапна мрежа,,,

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 296.

- Проект за инфраструктура на нова СН 20 KW, кабелска врска од ТС 35/20 KW Маврово до почеток на извод Трница од ТС Врбен 35/10 KW (до постоечки столб), КО Врбен, КО Кичиница и КО Никифорово, Општина Маврово и Ростуше.

5. Општ Акт

- Општ акт за с. Скудриње.
- Општ акт за с. Јанче.

IV. Урбанистички планови кои се планира да се изработат:

1. УПС (Урбанистички планови за село)

- УПС за с. Жировница
- УПС за с. Требиште
- УПС за с. Присојница
- УПС за с. Аџиевци
- УПС за с. Велебрдо
- УПС за с. Врбјане
- УПС за с. Трница
- УПС за с. Церово
- УПС за с. Сретково
- УПС за КО Леуново населени места с. Леуново и Маврови Анови
- УПС за КО Никифорово населени места с. Никифорово и Маврови Анови
- Во УПС каде што ќе се јави потреба да се планира детална разработка на истите.

*Во склоп на УПС да се предвидат Градежни Парцели со површина од околу 300 до 400 м² за изградба на станбени куќи на земјиште во сопственост на РМакедонија.

2. Урбанистички планови за вон населено место.

- Изработка на УПВНМ, за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и физички лица.

3. ЛУПД (Локална урбанистичка планска документација)

- Изработка на ЛУПД -а, за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и физички лица.

4. Инфраструктурни проекти.

- Изработка на инфраструктурни објекти за линиски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за градење, за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и физички лица.

5. АУП-и

- Изработка на АУП-и за потребите на Општината и сите заинтересирани правни и физички лица.

V. Површините на опфатите на Урбанистичките планови за село, Урбанистичките планови за вон населено место, Локалните Урбанистички плански документации, Инфраструктурните проекти и Архитектонско урбанистичките проекти ќе се одредуваат во времето на изработка на плановите, односно при добивањето на условите за изработка на плановите од Министерството за животна средина и просторно планирање

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 297.

. VI. За донесените Урбанистички планови кои се во сила и кои се во хартиена форма да се изврши нивна дигитализација.

VII. Динамиката на извршувањето на оваа програма ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средства.

VIII. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Маврово и Ростуше,,.

бр: _____
27.12.2021_год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател:
Мирто Теута с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за именување на член во Управен Одбор на ЈУНП “ Маврово” од Маврови Анови со број 08-448/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/10
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

215.

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008), Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Управен Одбор на ЈУНП “ Маврово” од Маврови Анови

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за член во Управен Одбор на ЈУНП “ Маврово” од Маврови Анови како Претставник од Општината Маврово и Ростуше го именува на лицето Демири Исеин од село. Велебардо.

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 298.

Член 2

Именуваниот е назначен за член во Управниот Одбор со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на неговото именување односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/12
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за именување на член во Управен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови со број 08-448/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/11
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

216

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008), Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Управен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Управен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови како Претставници од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше ги именува следниве лицецо:

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 299.

1. Черкез Јакупоски ,
2. Сами Рашити ,
3. Нусрет Мифтари,
4. Боби Билбилоски

Член 2

Именуваните се именувани за членови во Управниот Одбор со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,„

Бр. 08- 448/13
27.12.2021 год.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за именување на член во Надзорен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови со број 08-448/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/12
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

217.

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008), Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 300.

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Надзорен Одбор во ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови
Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Надзорен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови како Претставници од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше ги именува следниве лицето:

1. Елвир Беќири ,
2. Јетмир Шабани ,

Член 2

Именуваните се именувани за членови во Надзорен Одбор со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/14
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

рз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката За именување на член во Управен Одбор во ЈУ Здравствен Дом “ Руше Бошкоски ” Ростуше со број 08-448/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/13
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

218.

Врз основа на член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008), Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Управен Одбор во ЈУ Здравствен Дом “ Русе Бошковски ” Ростуше
Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Управен Одбор во ЈУ Здравствен Дом “ Русе Бошковски “ Ростуше како Претставници од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше ги именува следниве лицето:

1. Кемал Велиу ,
2. Сеад Асани ,

Член 2

Именуваните се именувани за членови во Управниот Одбор во ЈУЗД “ Русе Бошковски” Ростуше со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/15
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за именување на член во Училишниот одбор во ООУ “Блаже Конески” од село Скудриње со број 08-448/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/14
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

219.

Врз основа на член 106 од Законот за Основно образование (Службен Весник на Република Македонија Бр.161/2019), член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше објавен во (Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008, Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Училишниот одбор во ООУ “Блаже Конески” од село Скудриње

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишен Одбор во ООУ Блаже Коневски село. Скудриње како Претставници од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше го именува следново лице:

1. Мухамед Рамадани

Член 2

Именуваниот се назначува за член во Училишен Одбор во ООУ “ Блаже Коневски” село. Скудриње со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување , односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/16
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката За именување на член во Училишниот одбор во ЦОУ “Хајан Селмани” село. Ростуше со број 08-448/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/15
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
Повереник
Медат Куртовски с.р

220.

Врз основа на член 106 од Законот за Основно образование (Службен Весник на Република Македонија Бр.161/2019), член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше објавен во (Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008, Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Училишниот одбор во ЦОУ “Хајан Селмани” село Ростуше.

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишен Одбор во ЦОУ “Хајан Селмани “ село. Ростуше како Претставник од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше го именува следново лице:

1. Џеват Черкезоски

Член 2

Именуваниот се назначува за член во Училишен Одбор во ЦОУ “ Хајан Селмани” село. Ростуше со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување , односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/17
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Теута Мирто с.р

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката за именување на член во Училишниот одбор ОУ “Јосип Броз Тито село. Жировница со број 08-448/18 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/16
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

221.

Врз основа на член 106 од Законот за Основно образование (Службен Весник на Република Македонија Бр.161/2019), член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше објавен во (Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008, Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Училишниот одбор во ОУ “Јосип Броз Тито” село
Жировница

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишен Одбор во ОУ “Јосип Броз Тито” село. Жировница како Претставник од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше го именува следново лице:

1. Абедин Кортоски

Член 2

Именуваниот се назначува за член во Училишен Одбор во ОУ “Јосип Броз Тито” село. Жировница со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување , односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/18
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Теута Мирто с.р

Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 31.12.2021 год. Бр.14 стр- 305.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34, став 1, точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 пречистен текст), Повереник на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ на Одлуката За именување на член во Училишниот одбор во ОУ "Денче Деаноски" Од Маврово со број 08-448/19 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 4-тата седница одржана на ден 27.12.2021 година.

Бр. 09-452/17
28.12.2021 год.

Општина Маврово и Ростуше
П о в е р е н и к
Медат Куртовски с.р

222.

Врз основа на член 106 од Законот за Основно образование (Службен Весник на Република Македонија Бр.161/2019), член 36, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ бр.55/2002), а во согласност со член 25 став 1 точка 41 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше објавен во (Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.03/2006, Измените на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.06/2008, Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.13/2010 и Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Маврово и Ростуше „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“, бр.11/2014, Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, пречистен текст бр.03/2015 година).

Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 27.12.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За именување на член во Училишниот одбор во ОУ "Денче Деаноски "

Од Маврово

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше за членови во Училишен Одбор во ОУ "Денче Деаноски " од Маврово како Претставник од локалната самоуправа Општината Маврово и Ростуше го именува следново лице:

1. Елена Цветановска

Член 2

Именуваниот се назначува за член во Училишен Одбор во ОУ "Денче Деаноски" со мандат во траење од 4 – години сметано од денот на нивното именување , односно од стапувањето во сила на оваа одлука .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр. 08- 448/19
27.12.2021 г.

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Теута Мирто с.р

223.

Врз основа на член 29 и 30 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен Весник на РМ“ број 28/2003, 62/2006, 8/2009, 175/2011 и 101/2013), а во врска со член 50 став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ број 05/2002), Повереникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 07.12.2021 година го донесе следното .

РЕШЕНИЕ

За формирање на Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше

1. Се формира Комисија за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2021 година на Општина Маврово и Ростуше, во следниот состав:

Претседател:

1. Фадил Шабани, вработен во Општина Маврово и Ростуше

Членови:

2. Рифат Рамадани, вработен во Општина Маврово и Ростуше

3. Дијана Трипуновска, вработена во Општина Маврово и Ростуше

На Комисијата за вршење на годишен попис на основни средства и ситен инвентар за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше, ќе и помага Суада Мавмути, вработена во Одделението за финансиски прашања во Општина Маврово и Ростуше.

Комисијата да започне со работа веднаш, а фактичкиот попис на основните средства и усогласувањето на сметководствената со фактичката состојба да го изврши најдоцна до 31.12.2021 година.

3. Комисијата пописот треба да го изврши во согласност со одредбите на глава VIII од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен Весник на РМ“ број 28/2003, 62/2006, 8/2009, 175/2011 и 101/2013).

4. Комисијата е должна до 15.01.2020 година да го изготви Извештајот од извршениот попис, со примероци од пописните листи и прилози и да го достави до Градоначалникот на Општината и Одделението за финансиски прашања.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Решението е достапно до:

- Архивата на Општината
- Членовите на Комисијата
- Одделение за финансиски прашања

Општина Маврово и Ростуше
ПОВЕРЕНИК
Медат Куртовски

224.

Врз основа на член 113 став 2 од Законот за работни односи („Службен Весник на РМ“ број 62/2005.....120/2018), согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година („Службен

Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 13/2020) и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ број 05/2002), Повереникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.12.2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

За исплата на отпремнина поради смрт на член
од потесно семејство на вработен

1. На Шефкија Рамаданоски, вработен во ООУ „Блаже Конески“ с.Скудриње на работно место одделенски наставник, поради смрт на член од потесно семејство, т.е смрт на неговата мајка /родител/ Сафије Рамаданоска, со која живеел во заедничко семејство, а починала на ден 15.09.2021 година да му се исплати отпремнина во висина од 15.000,00 денари, согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 13/2020).

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Со писмен допис, број 03-265/1 од 29.11.2021 година до Општината се обрати ООУ „Блаже Конески“ с.Скудриње, вработен како одделенски наставник во ООУ „Блаже Конески“ с.Скудриње, да му се исплати отпремнина за посмртни трошоци за неговата мајка /родител/, со која живеел во семејна заедница, а која починала на ден 15.09.2021 година.

Согласно согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2021 година, број 08-415/7 од 28.12.2020 година („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 13/2020) е утврдено дека во случај на смрт на член од потесно семејство (родител) со кој живеел во заедница, на вработениот во локалната јавна установа му се исплатуваат 15.000,00 денари.

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Северна Македонија во рок од 8 дена.

Доставено до:

- подносителот на барањето
- архивата на општината
- Одд.за финансиски прашања

Општина Маврово и Ростуше

ПОВЕРЕНИК

Медат Куртовски с.р

Број 09-422/2

24.12.2021 год.

225.

Врз основа на член 91 став 11 од Законот за средно образование („Сл.Весник на РМ” број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.Весник на Република Северна Македонија” број 229/2020) а во согласност со член 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ број 05/2002/, Повереникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.12.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За разрешување на директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” с. Ростуше

1. Исмет Абдули, поради истекот на мандатот, се разрешува од функцијата директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше, именуван со Решение број 09-287/14 од 25.12.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Образложение

Врз основа на член 91 став 11 од Законот за средно образование („Сл.Весник на РМ” број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.Весник на Република Северна Македонија” број 229/2020) Повереникот /Градоначалник на Општина Маврово и Ростуше, поради истекот на мандатот го разрешува од функцијата директорот на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” с. Ростуше, Исмер Абдули, избран со Решение број 09-287/14 од 25.12.2017 година, а со мандат од 4 /четри/ години.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган Повереникот/Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.

Решението е доставено до:

- Исмет Абдули
- Архивата на Општината
- СОУ „Маврово-Ростуше” с.Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
ПОВЕРЕНИК
Медат Куртовски с.р

Број 09-450/1
24.12.2021 год.

226.

Врз основа на член 93-в став 1 и став 2 од Законот за средно образование образование („Сл.Весник на РМ” број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.Весник на Република Северна Македонија” број 229/2020), а во согласност со член 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, Повереникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 27.12.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За именување на вршител на должноста директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше

1. Исмет Абдули, од с.Требиште, вработен во Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с. Ростуше, предметен наставник по географија, се именува за вршител на должноста директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше, за период не подолго од шест месеци од денот на нејзиното именување, сметано од 25.12.2021 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Образложение

Врз основа на член 93-в став 1 и став 2 од Законот за средно образование образование („Сл.Весник на РМ” број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Сл.Весник на Република Северна Македонија” број 229/2020) гореименуваниот се именува за вршител на должноста директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше, за период не подолго од шест месеци, сметано од 25.12.2021 од денот на неговото именување. По истекот на функцијата вршител на должноста директор, гореимованиот да се врати на постојаното работно место во Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше соодветно на неговата стручна подготовка. На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од приемот на ова Решение до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен односи во втор степен, а преку првостепениот орган Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше.

Решението е доставено до:

- Исмет Абдули

- Архивата на Општината
- СОУ „Маврово-Ростуше” с.Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
ПОВЕРЕНИК
Медат Куртовски

227.

Врз основа на член 115 став 3 од Законот за основно образование („Сл.Весник на РМ” 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Sl.Vesnik на RSM” бр.161/19 и 229/20), а во согласност со член 50, став 1, алинеја 16 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ” број 05/2002, Повереникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 28.12.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За објавување на јавен оглас за избор на директор на Основно училиште „Денче Дејаноски” Маврови Анови

Член 1

Со оваа Одлука се наложува на Училишниот одбор на Основно училиште „Денче Дејаноски” Маврови Анови да објави јавен оглас за избор на директор.

Член 2

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила Училишниот одбор на Основно училиште „Денче Дејаноски” Маврови Анови да ги утврди условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот.

Член 3

По спроведување на постапката согласно член 115 став 12 од Законот за основно образование, Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на извршениот разговор со кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор, на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше му предлага два кандидати доколку се имаат пријавено повеќе или еден кандидат за избор на директор доколку се има пријавено еден и Градоначалникот во рок од 10 дена од добивање на предлогот го врши изборот на директор на Основно училиште.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Општина Маврово и Ростуше
ПОВЕРЕНИК
Медат Куртовски с.р

Број 09-451/2
28.12.2021 год.

СОДРЖИНА

- 207.** Одлуки за пристапување кон измена и дополна на дел од Урбанистичко планска документација-УПС за с.Маврово.....**273**
- 208.** Одлуки за можно вклопување на градба согласно Законските регулативи,позитивни законски прописи и актуелниот или новиот УПС.....**275**
- 209.** Одлуки за усвојување на Програмата За прогласување на Одлуката за финансирање на активностите од областа на култура и спорт за 2022год**276**
- .
- 210.** Одлуки за усвојување на Програмата За Поставување на Урбана опрема за потребите на Општина Маврово и Ростуше на Територијата на Општина Маврово и за 2022 година.....**280**
- 211** Одлуки за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2022 год.**285**
- 212.** Одлуки за извршување на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2022 година.....**287**
- 213.** Одлуки за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 2022 година.....**293**
- 214.** Одлуки за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови за Општина Маврово и Ростуше за 2022 година.....**294**
- 215.** Одлуки за именување на член во Управен Одбор на ЈУНП “ Маврово” од Маврови Анови.**297**
- 216.** Одлуки за именување на член во Управен Одбор на ЈПКД “ Маврово” од Маврови**298**
- 217.** Одлука за именување на член во Надзорен Одбор во ЈПКД “ Маврово” од Маврови Анови**300**
- 218.** Одлука за именување на член во Управен Одбор во ЈУ Здравствен Дом “ Руше Бошковски ” Ростуше**301**

219. Одлука за именување на член во Училишниот одбор во ООУ “Блаже Конески” од село Скудриње.....	302
220. Одлука за именување на член во Училишниот одбор во ЦОУ “Хајан Селмани” село . Ростуше.....	303
221. Одлуки за именување на член во Училишниот одбор во ОУ “Јосип Броз Тито” село. Жировница.....	304
222. Одлуки за именување на член во Училишниот одбор во ОУ “Денче Деаноски ” Од Маврово.....	305
223. Решение за формирање на Комисија за вршење на годишен попис на основни средстваситен инвентар за 2021 година во Општина Маврово и Ростуше	306
224. Решение за исплата на отпремнина поради смрт на член од потесно семејство на вработен.....	307
225. Решение за разрешување на директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” с. Ростуше.....	308
226 Решение за именување на вршител на должноста директор на Средно општинско училиште „Маврово-Ростуше” – с.Ростуше.....	309
227 . Одлука за објавување на јавен оглас за избор на директор на Основно училиште „Денче Дејаноски” Маврови Анови.....	310

Предлог- Буџет ќе биде доставен во прилог со овој Службен Гласник.

Одделение за нормативно – правни работи и јавни дејности 31.12.2021 год.